

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 септември 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Гани Реџеџи од Скопје УП2 09-121/22 од 23 јуни 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-455 од 7 јуни 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-455 од 7 јуни 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Гани Реџеџи од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-121/22 од 23 јуни 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-455 од 7 јуни 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција - најблиска напојна точка се наоѓа на оддалеченост до 600 метри. Постоечката нисконапонска мрежа (L= 230m) се напојува од постоечката напојна трафостаница ТС Вртачица Качаник со ЕТР 100kVA и постигнато максимално оптоварување од 115%. Во близина на барателот се наоѓа приватна трафостаница ТС Регенератор на оддалеченост од околу 250 метри. За да се приклучи барателот треба да се догради нисконапонска мрежа во должина од 600m. (односно вкупна должина од 830m), со тоа што карактеристиките на крајот од доградбата би биле dU=5 % и SKS= 278kVA.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 јули 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-121/22 од 23 јуни 2022 година со прилог:
 - Решение за одбивање бр. 11-455 од 7 јуни 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров
2. Одговор на Приговор од 5 јули 2022 година со прилог:
 - Имотен лист бр. 264 за КО Глуво Бразда
 - Решение за легализација
 - Слики од парцелата
 - GIS скица
 - Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 27 мај 2022 година
 - Податоци за оптоварување на трафостаница

и на седницата беше заклучено жалителот да ја достави Изјавата за согласност за приклучок од сопственикот на приватната трафостаница ТС Регенератор. По повеќе обраќања по телефонски и електронски пат, побараните докази не се доставени.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, видно од доставената документација и податоците добиени од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје е дека постоечката трафостаница е преоптоварена.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–121/22
22 септември 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски